



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба,
Рок за рекламацни 15 дена.

Петок, 17 јануари 1992
Скопје
Број 2
Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 30
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

6.

Врз основа на член 14 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За член на Владата на Република Македонија и министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи се избира д-р Љубомир Фрчковски, сегашен член на Владата на Република Македонија без ресор.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-98/1
10 јануари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Стојан Андов, с. р.

7.

Врз основа на член 14 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. За член на Владата на Република Македонија и министер кој ќе раководи со Министерството за народна одбрана се избира д-р Трајан Гоцевски, декан и вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-99/1
10 јануари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

8.

Врз основа на член 14 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јануари 1992 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР КОЈ ЌЕ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За член на Владата на Република Македонија и министер кој ќе раководи со Министерството за образование и физичка култура се избира д-р Димитар Бајалциев, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-100/1
10 јануари 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

9.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата во стопанството на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90) и член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), Владата на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ОТКУПНА И МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МЛЕКОТО

1. Претпријатијата и другите правни лица што се занимаваат со производство и преработка на свежо млеко сами или во кооперација со индивидуални производители (во натамошниот текст: производители) можат да го откупуваат млекото по цена од најмалку 10,15 динари од маслена единица односно 65% од малопродажната цена на пастеризирано млеко пакувано во фолија, франко собирно место на продавачот, лактофрис или подвижна цистерна.

2. Како највисока малопродажна цена на пастеризирано-хомогенизирано кравјо млеко пакувано во фолија (полиетелен) се определува 50,00 дин/лит, пакувано во пјур-пак 54,00 дин/лит.

Цената од точка 2 на оваа одлука важи за кравјо млеко кое содржи 3,2% млечна маст.

Ако млекото содржи поголем или помал процент на млечна маст, цената од стар 1 на оваа точка сразмерно се зголемува или намалува, со тоа што за кравјото млеко се признава најмногу до 4,3% млечна маст.

3. Цената од точка 1 и 2 на оваа одлука се однесува на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има најмногу 8,5% сува материја без маст;

2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точката на мрзнење која несме да биде поголема од 0,53°C или индексот на рефракција да не е помал од 1.3420 или бројот на рефракцијата да не е помал од 39;

3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6%, сметајќи по Сокслет-Хенгел;

4) времето на обезбедување на метиленското синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардна количина на метиленско синило);

5) да има најмалку 3,2% млечна маст;

6) да не е произведено од криви лекувани со арсен, жива или со други лекови кои преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-184/1

15 јануари 1992 година

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

10.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. Се разрешува од должноста помошник на министерот за народна одбрана потполковник Ристо Петрушев, поради исполнување услови за остварување право на пензија, заклучно со 31. XII. 1991 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2841/2

16 декември 1991 година

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

11.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со член 239 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 21 став 1 точка 3 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ДОКУП НА СТАЖОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

1. Се разрешува од должноста советник на министерот за народна одбрана Алексо Србиноски, заклучно со 31 декември 1991 година.

2. На именуванитот му престанува работниот однос, заклучно со 31 декември 1991 година, со право на докуп на стаж за остварување на право на старосна пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2841/3

16 декември 1991 година

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

12.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. Потполковник Кочо Созовски се назначува за помошник на министерот за народна одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2964/1

16 декември 1991 година

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

13.

Врз основа на член 158 став 3, а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Јела Лучиќ Марковска се разрешува од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваната ѝ престанува работниот однос заклучно со 30 декември 1991 година со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2985/2

30 декември 1991 година

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

14.

Врз основа на член 158 став 3, а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Томислав Стефоски се разрешува од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуванитот му престанува работниот однос заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2985/3

30 декември 1991 година

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

15.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Софронија Јанкуловски се разрешува од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3082/2

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

16.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Илија Јовчевски, се разрешува од должноста потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3125/2

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

17.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Томо Бислимовски се разрешува од должноста виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3125/3

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

18.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Славчо Николовски се разрешува од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Соб-

ранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3125/4

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

19.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Методија Рикалоски се разрешува од должноста заменик на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СРМ, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваниот му престанува работниот однос заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3126/2

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

20.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со член 239 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Никола Кичевски се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваниот му престанува работниот однос, заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3141/1

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

21.

Врз основа на член 153, став 3, а во врска со член 239, став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Цветанка Филиповска се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, заклучно со 30 декември 1991 година.

2. На именуваната ѝ престанува работниот однос заклучно со 30 декември 1991 година, со право на пензија.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3142/1

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

22.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за развој („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ

1. За претседател и членови на Советот на Јавното претпријатие Републички фонд за развој се именуваат:

а) За претседател:

— д-р Таки Фити, професор на Економскиот факултет во Скопје;

б) За членови:

— д-р Данчо Давчев, вонреден професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,

— Спасе Лазаровски, помошник во Министерството за развој,

— д-р Јане Миљовски, министер во Владата на Република Македонија,

— д-р Методија Несторовски, професор на Економскиот факултет во Скопје,

— Јорго Кука, генерален директор на СОЗТ ОХИС „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје,

— д-р Бобек Шуклев, професор на Економскиот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3154/1

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

23.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Кочо Рацин“ —

Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Крсто Крстевски, просветен советник по физика во Педагошкиот завод на Македонија — Подрачна единица — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/61

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

24.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ — С. ЛОПАТЕ, КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Маршал Тито“ — с. Лопате, Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Реџеп Шакири, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/62

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

25.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/83; 29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Дане Крапчев“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Душан Перески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/63

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

26.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83; 29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КРУМ ТОШЕВ“ — С. ТРУБАРЕВО, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Крум Тошев“ — с. Трубарово, Скопје, со која за индивидуален ра-

ботоводен орган на училиштето повторно е именуван Миле Величковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/65

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

27.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83; 29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ — С. РАКОТИНЦИ, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Драга Стојановска“ — с. Ракотинци, Скопје, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на училиштето повторно е именуван Александар Павловски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/66

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

28.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83; 29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ВАНЧО КИТАНОВ“ — ПЕХЧЕВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Ванчо Китанов“ — Пехчево, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на училиштето повторно е именуван Никола Зафировски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/67

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

29.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на Република Македонија“ број 19/83; 29/89; 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ВАНЧО ПРКЕ“ — ШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Ванчо Прке“ —

Штип, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на училиштето е именуван Благој Шиндев, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-778/68

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

30.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски цвет“ — Скопје, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на организацијата повторно е именувана Ленче Гаврилска, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-967/11

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

31.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР „АНТОН ПАНОВ“ — СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Народниот театар „Антон Панов“ — Струмица, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на Театарот е именуван Ванчо Мелев, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1420/3

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

32.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НАРОДЕН МУЗЕЈ — ШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на

Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј — Штип, со која за индивидуален работоводен орган на Заводот е именуван дипл. инж. арх. Ристо Петковски, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1750/2

30 декември 1991 година Претседател на Владата,
Скопје д-р Никола Кљусев, с. р.

33.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Уметничката галерија „Скопје“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Галеријата повторно е именуван Драган Бошнакоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1750/3

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

34.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 и 51/89), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО“ — СТРУМИЦА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на вработените на Домот на културата „Благој Јанков-Мучето“ — Струмица, со која за индивидуален работоводен орган на Домот повторно е именуван Киро Козаров.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1845/4

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

35.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30 декември 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Заводот, повторно е именуван дипл. инж. арх. Живко Гелевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1845/5

30 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

36.

Врз основа на член 30 став 4 од Законот за премиер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт за недвижностите во катастарската општина Кнежево, со вкупна површина од 1 833 ха, 09 ари, 65 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 1. II. 1992 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става во сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

02 бр. 49/1

10 јануари 1992 година
Скопје

Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

37.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премиер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт за недвижностите во катастарската општина Емирица, со вкупна површина од 2 433 ха, 27 ари, 42 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 1. II. 1992 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става во сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

02 бр. 49/2

10 јануари 1992 година
Скопје

Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

38.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Решение за донесување на Урбанистички проект за VIII-та зона од Централното градско подрачје во Охрид, донесено од Извршниот совет на Собранието на Општината на 13 септември 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на општина Охрид“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 99/91 од 13 ноември 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на решението означено во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата несогласност со Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорениот урбанистички проект се вршат измени во Деталниот урбанистички план на Првата урбана единица од ненадлежен орган и без јавна расправа.

5. Според член 13 од став 3 од Законот за системот на просторното и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85 и 18/89) во урбанистички планови спаѓаат, основен урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички проект и урбанистички план за помало населено место. Согласно член 19 став 3 од овој закон урбанистички проект се донесува за населено место на кое прејстои комплексна изградба и реконструкција или претставува посебна карактеристична урбанистичко-архитектонска односно историско-градителска целина. Според член 31 став 4 од Законот, кој беше во важност во времето на донесувањето на оспореното решение, просторниот и урбанистички план, освен урбанистичкиот проект, задолжително се ставаат во фазата на нацрт на план на јавен увид и јавна расправа. Согласно член 34 став 1 од Законот просторен односно урбанистички план донесува собранieto на општествено-политичката заедница, а според став 2 на истиот член од Законот собранieto на општината можеше донесувањето на урбанистичкиот проект да го пренесе во надлежност на својот извршен совет. Согласно ставот 3 на овој член од Законот собранieto на општината може да одлучи деталниот урбанистички план и урбанистичкиот проект да се изработуваат и донесуваат како единствен акт во постапка што со овој закон е утврдена за просторните и урбанистичките планови.

Според тоа, со урбанистички проект не можеше да се вршат измени и дополнувања во деталниот урбанистички план без спроведување на пропишаната постапка. Согласно член 23 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) урбанистичкиот проект може да се донесе врз основа на основен урбанистички план, во постапка што со овој закон е утврдена за детален урбанистички план, што подразбира организирање расправа пред неговото донесување.

Со оглед на тоа што со оспореното решение Извршниот совет извршил измени и дополнувања на деталниот урбанистички план и што пред донесувањето на урбанистичкиот проект не била обезбедена јавна расправа, Судот утврди дека оспореното решение не е во согласност со означените законски одредби, поради што одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

У. бр. 99/91

18 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4983 од 23. VIII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-10901-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга во приватна сопственост под фирма: Станбена задруга „Конфорен-стан“, ул. „12 Македонска бригада“ бр. 57 — Скопје.

Основачи: Илиевски Коста од Скопје, Илиевска Наташа од Скопје и Сапламаева Румена од Скопје.

Станбената задруга е основана со спогодба за основање од 15. VIII. 1991 година.

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; — организирање на штедење за стан на членовите на задругата; — купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествени правни лица за потребите на своите членови; — набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станови, станбени згради и деловни простории за своите членови; — одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет задругата одговара со сите свои средства, а за обврските на задругата што не можат да се намират од средствата на задругата одговараат задругарите во висина на влогот од 1.000,00 динари.

В. д. директор на станбената задруга е Сапламаева Румена, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4983/91. (188)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91 и 55/91), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-декември 1991 година во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1991 година изнесува 84,1%.

Директор,
на Републичкиот
завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 4/90, 17/90 и 21/91), Републичкиот завод за статистика, го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември 1991 година, во однос на просечните цени на мало во 1990 година, изнесува 114,9%.

Директор,
на Републичкиот
завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Во издание на НИРО Службен весник на Република Македонија излезе од печат збирката

СТОПАНСКО ПРАВО СО ОСНОВИ НА ПРАВОТО

од проф. д-р Александар Николовски

Книгата корисно ќе им послужи пред сè на студентите на економските и на правните факултети, како и на економистите и правниците во претпријатијата или други работни организации коишто работат на комерцијални, правни или финансиски работи.

Цена на збирката е 1.500 динари.

Порачки се испраќаат на адреса: НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 91000 Скопје, жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

	Страна
6. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија и министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи	5
7. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија и министер кој ќе раководи со Министерството за народна одбрана	5
8. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија и министер кој ќе раководи со Министерството за образование и физичка култура	5
9. Одлука за определување на највисоката откупна и малопродажната цена на млекото	6
10. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за народна одбрана	6
11. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за народна одбрана и престанок на работниот однос со право на докуп на стажот за остварување на право на старосна пензија	6
12. Решение за назначување помошник на министерот за народна одбрана	6
13. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија	6
14. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија	6
15. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења и престанок на работниот однос со право на пензија	6
16. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија	7
17. Решение за разрешување од должноста виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија	7
18. Решение за разрешување од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија	7
19. Решение за разрешување од должноста заменик на секретарот на Извршниот совет	7
на Собранието на СРМ и престанок на работниот однос со право на пензија	7
20. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство и престанок на работниот однос со право на пензија	7
21. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика и престанок на работниот однос со право на пензија	8
22. Решение за именување претседател и членови на Советот на Јавното претпријатие Републички фонд за развој	8
23. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кочо Рацин“	8
24. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Маршал Тито“	8
25. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Дане Крапчев“	8
26. Решение за давање согласност на Одлуката за именување работоводен орган на ОУ „Крум Тошев“	8
27. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Драга Стојановска“	9
28. Решение за давање согласност на Одлуката за именување работоводен орган на ЦОУ „Ванчо Китанов“	9
29. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ванчо Прке“	9
30. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитување и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски цвет“	9
31. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Народниот театар „Антон Панов“	9
32. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј	10
33. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Уметничката галерија „Скопје“	10
34. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Благој Јанков-Мучето“	10
35. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје	10
36. Решение бр. 02-49/1 од Републичка геодетска управа	10
37. Решение бр. 02-49/2 од Републичка геодетска управа	10
38. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 99/91 од 18 декември 1991 година	11